



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 25 април 1964  
Скопје  
Број 16

Претплата за 1964 год. изнесува 2.200 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802-11/1-698.

82.

На основа член 4 од Законот за Републичкиот фонд за нестопански инвестиции („Службен весник на НРМ“ бр. 15/61), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗГРАДБА НА КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ

1. Средствата од 300 милиони динари предвидени за комунални објекти со Програмата на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции за 1964 година, ќе се употребат за давање кредити под условите определени со оваа одлука.

2. Кредитите ќе се даваат за изградба, реконструкција или проширување на водоводи и канализација во градовите на територијата на Републиката, освен за град Скопје.

3. Кредитите од претходната точка ќе ги дава Стопанската банка на СРМ по пат на конкурс.

4. Корисници на кредитите можат да бидат општествено-политичките заедници или работни организации од комунална дејност, што имаат комунално-техничка документација.

5. Корисниците на кредитите се должни да обезбедат учество. Учеството не може да биде помало од 50% од висината на кредитот што ќе им биде одобрен според оваа одлука.

6. Рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 30 години, а најниската интересна норма што треба да се понуди при поднесувањето на барањето е 1%.

7. Првенство во добивање кредити имаат градовите чие население е загрошено од заболувања од тифус поради загаденост на водите, што се докажува со потврда од Републичкиот завод за здравствена заштита, градовите кои немаат водовод и канализација и кои ќе понудат:

- поголемо учество и
- пократок рок на враќање на кредитот.

8. Износот на кредитот одобрен според оваа одлука не може да биде поголем од 50 милиони динари.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-849/1  
10 април 1964 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Александар Грличков, с. р.

83.

На основа член 22 во врска со член 7 од Законот за насочување и потребата на средствата на Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 2/64), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД НАМЕНЕТИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

1. Средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во износ од 1.300 милиони динари предвидени со член 7 од Законот за насочување и употребата на средствата на Републиката, за кредитирање на инвестиции во општествениот стандард, Стопанската банка на СРМ ќе ги даде на Социјалистичка Република Македонија со рок на враќање од 30 години и интересна норма од 1%.

2. Користењето на средствата ќе се врши преку Републичкиот фонд за нестопански инвестиции.

3. Отплатата на кредитот од точка 1 ќе се врши по пат на годишни анuitети од средствата на Републичкиот буџет одредени како дел на приходи на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-939/1  
10 април 1964 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Александар Грличков, с. р.

84.

На основа глава X оддел 1 точка 10 од Општествениот план за стопанскиот развој на Социјалистичка Република Македонија за 1963 година („Службен весник на СРМ“, бр. 4/63), Извршниот совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНАТА, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ПОД КОИ ЌЕ СЕ ДАВААТ КРЕДИТИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

I. Во Одлуката за определување намената, условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд („Службен

весник на СРМ, бр. 26/63), точката 3<sup>а</sup> се менува и гласи:

„3. Износот на кредитот од точката 1 на оваа одлука Републичкиот резервен фонд — средства за заеднички резерви на стопанските организации, ќе го врати на Банката во рок од 20 години и интересна норма од 1% со тоа што првата отплата стасува за плаќање на 1 април 1967 година“.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-982/1

10 април 1964 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Александар Грличков, с. р.**

85.

На основа член 39 став 3 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56), во врска со член 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

1. За помошник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство се назначува инж. СТЕФАН ЛАЗАРЕВСКИ, шумарски инспектор во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1080/1

10 април 1964 година

Скопје

Републички секретар  
на Извршниот совет,  
**Александар Грличков, с. р.**

86.

На основа член 88 став 7 од Законот за високото школство („Службен весник на НРМ“ бр. 20/64), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА

1. За директор на Педагошката академија во Битола, се назначува НИКОЛА ПОПОВСКИ, предавач на Филозофскиот факултет во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1079/1

10 април 1964 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Александар Грличков, с. р.**

87.

На основа член 137 став 1 од Законот за здравствена заштита и организација на здравствената служба („Службен весник на НРМ“ бр. 17/61), Извршниот совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ УПРАВНИК НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНО БОЛНИ ВО ДЕМИР ХИСАР

1. Се разрешува од должноста управник на Болницата за душевно болни во Демир Хисар Нове Вељановски.

2. За управник на Болницата за душевно болни во Демир Хисар, се назначува д-р ДРАГОЉУБ ХРИСТОВСКИ, лекар специјалист во истата болница.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-1078/1

16 април 1964 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Александар Грличков, с. р.**

88.

На основа член 16 од Законот за рибарство („Службен весник на НРМ“ бр. 15/59), Републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

### НАРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РИБОЛОВНИ ВОДИ ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ

##### I

Во ставот 4 под I од Наредбата за одредување риболовни води за стопански риболов („Службен весник на НРМ“ број 6/60 и 21/62), бројот „700“ се заменува со бројот „3.000“.

##### II

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 09-1328/1

21 април 1964 година

Скопје

Републички секретар  
за земјоделство и шумарство,  
**Инж. Драги Трајановски, с. р.**

89.

На основа член 35 став 1 точка 1 од Законот за рибарство („Службен весник на НРМ“ бр. 15/59), Републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

### НАРЕДБА

#### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЛОВОСТОЈ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ РИБИ И РАКОВИ

##### I

Во оддел I точка А — Мавровско Езеро под 1) од Наредбата за одредување ловостој на одре-

дени видови риби и ракови („Службен весник на СРМ“ бр. 6/60 и 16/60), зборовите „од 1. XI. до 1. III“ се заменуваат со зборовите „од 1. XI. до 30. XII“.

## II

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 09-1327/1

21 април 1964 година

Скопје

Републички секретар  
за земјоделство и шумарство,  
Инж. Драги Трајановски, с. р.

## Огласен дел

### ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-23938/1 од 11 јануари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Илиевски Костадин, роден на 18 февруари 1919 година во Крива Паланка, од татко Петар, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Амповски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (92)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4860/1 од 9 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Стојановска Марика, родена на 28 септември 1939 година во Мокрени, Костурска околина, од татко Танас и мајка Теодора, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Јовановска**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (124)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-414/1 од 14 јануари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Иванова Цона, родена на 22 јули 1944 година во село Василево, Штипска околина, од татко Киро и мајка Ленка, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Соња**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (126)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4342/1 од 14 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Саидевски Реџеп, роден на ден 15 јануари 1948 година во град Витола, од татко Муарем и мајка Шукрије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Сејфедин**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (127)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4859/1 од 9

март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Зивосовски Живко, роден на 1 октомври 1936 година во Мирковци, Скопска околина, од татко Цветко и мајка Елка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Драган**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (129)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4269/1 од 28 февруари 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Крстевски Трајко, роден на ден 10 октомври 1933 година во село Пештани, Битолска околина, од татко Костадин и мајка Стевка, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Јанковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (131)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-2423/1 од 4 февруари 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Андонова Христина, родена на 27 мај 1926 година во село Богородица, Титоввелешка околина, од татко Каев Ристо и мајка Спасија, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Ката**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (113)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-2219/1 од 5. II. 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Есати Мефаил, роден на ден 20 септември 1951 година во село Каменане, Тетовска околина, од татко Есат и мајка Салије, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Абдула**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (114)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5232 од 13 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Демировски Нуре, роден на 8 април 1924 година во Ресен, Охридска околина, од татко Асан и мајка Едне, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Елмазовски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (132)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4132/1 од 25 февруари 1964 година, ја одобри промената на личното име на Илиќ Илија, роден на ден 16 јули 1934 година во село Никуљане, Кумановска околина, од татко Александар и мајка Гуга, така што во иднина личното име ќе му гласи **Воислав Петковиќ**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (133)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4266/1 од 28. II. 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Даути Зулфикар, родена на ден 4 февруари 1921 година во село Сенокосе, Тетовска околина, од

татко Ајдар и мајка Мазлуме, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Зулбеар**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (134)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4378/1 од 4 март 1964 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Едхеми Рахман, роден на ден 6 март 1929 година во село Градец, Тетовска околина, од татко Зулфи и мајка Ариффе, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Шакири**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (135)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4819 од 9 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Бајрами Нури, роден на ден 17 мај 1938 година во село Гајре, Тетовска околина, од татко Сали и мајка Хасибе, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Сељам**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (136)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4963/1 од 11 март 1964 година, ја одобри промената на личното име на Стојанов Петре, роден на ден 23 декември 1937 година во село Куклиш, Штипска околина, од татко Стојан и мајка Крстина, така што во иднина личното име ќе му гласи **Кршков Мите**.

Со истото решение е одобрена промената на фамилијарното име на Стојанова Драгица, родена на ден 31 август 1938 година во село Куклиш, Штипска околина, од татко Митуш и мајка Калопа, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Крškова**.

Промената на фамилијарното име на Стојанов Петре се протегнува и на неговите малолетни деца и тоа:

- 1) Стојанов Стојан, роден на ден 25 октомври 1956 година во Струмица;
- 2) Стојанов Панде, роден на ден 13 септември 1960 година во село Куклиш, Штипска околина.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (137)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-3704/1 од 20 јануари 1964 година, ја одобри промената на личното име на Јовановски Василије, роден на 2 март 1927 година во село Нежилово, Титоввелешка околина, од родители: татко Игнат и мајка Илина, така што во иднина личното име ќе му гласи **Ристовски Васил**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (138)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-4377/1 од 4 март 1964 година, ја одобри промената на личното име на Исмаили Калош, роден на ден 17 јули 1944 година во село Сенокос, Тетовска околина, од татко

Абди и мајка Нердиван, така што во иднина личното име ќе му гласи **Далили Идрис**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (139)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5293 од 13 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Назифи Салим, роден на ден 8 март 1940 година во село Шипковица, Тетовска околина, од татко Азиз и мајка Мерјем, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Аени**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (140)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението број 20-5294 од 13 март 1964 година, ја одобри промената на роденото име на Елмази Сулејман, роден на ден 17 април 1933 година во село Селце, Тетовска околина, од татко Сејран и мајка Кадрие, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Селман**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (141)

## СУДСКИ ОГЛАСИ

### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Костадинова Софија од Скопје, ул. „85“ бр. 19, поднесе тужба за развод на бракот против тужениот Костадинов Лазар, од татко Коста, сега во неизвесност и со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Костадинов Коста Лазар, сега во неизвесност, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да ја соопшти на судот својата сегашна адреса или да се јави лично. Во противен случај ќе му биде определен привремен старател кој на расправата ќе го застапува на негова сметка.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 136/64 (140)

### ОПШТИНСКИ СУД ВО БИТОЛА

При овој суд е покрената постапка за прогласување за неважен загубениот чек бр. 172027, издаден од Комуналната банка во Битола на име Пејко Пејковски од гр. Битола, ул. „Христијан Карпош“ бр. 22, на сума од 413.030 динари.

Се повикува секој што го притежава чекот по било кој правен основ да јави на судот или да стави приговор против поништувањето му во рок од 30 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“. Во противно чекот ќе биде огласен за неважен.

Од Општинскиот суд во Битола, Р. бр. 116/64. (128)

### ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на покојниот Меметуловски Рушид Мемет, земјоделец, бивш од град Дебар, се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во град Дебар. Појавените наследници Шеху Минет и Хилми Ремзије, со непозната адреса вон територијата на СФРЈ, се покануваат во рок од

една година по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јават лично пред судот за да дадат наследничка изјава или таква да испратат на судот. Во противно оставината ќе се реши во нивно отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 6/62. (125)

## ЛИКВИДАЦИИ

Со решението на Општинското собрание Куманово број 20503/1 од 1. XI. 1963 година Трговското претпријатие „Агротехника“ од Куманово е ставено во редовна ликвидација.

Се покануваат сите доверители да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, а доколку во тој рок не бидат пријавени ќе се смета дека од побарувањата се откажуваат.

Должниците да ги измират своите обврски на „Агротехника“ во рок од 8 дена во полза на сметката 803-11-616-63 кај Народната банка — Куманово.

Од Ликвидационата комисија (375)

Народниот одбор на општината Демир Хисар, со решението бр. 03-712/1 од 28 февруари 1963 година, Земјоделската задруга „Млад борец“ од село Единаковци, Битолска околија, ја стави во редовна ликвидација.

Се молат сите поверители на задругата да ги пријават своите побарувања со потребни докази во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а должниците веднаш да го измират својот долг.

Од Ликвидационата комисија (485)

Народниот одбор на општината Демир Хисар, со решението број 03-1576 од 19 април 1960 година, Земјоделската задруга „Солун“ од село Граиште, Битолска околија, ја стави во редовна ликвидација.

Се молат сите поверители на задругата да ги пријават своите побарувања со потребни докази во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а должниците веднаш да го измират својот долг.

Од Ликвидационата комисија (486)

Народниот одбор на општината Демир Хисар, со решението број 03-711/1 од 28 февруари 1963 година, Земјоделската задруга „Градиште“ од село Железнец, Битолска околија, ја стави во редовна ликвидација.

Се молат сите поверители на задругата да ги пријават своите побарувања со потребни докази во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а должниците веднаш да го измират својот долг.

Од Ликвидационата комисија (487)

Народниот одбор на општината Демир Хисар, со решението број 03-710/1 од 28 февруари 1963 година, Земјоделската задруга „Нов век“ од село Загориче, Битолска околија, ја стави во редовна ликвидација.

Се молат сите поверители на задругата да ги пријават своите побарувања со потребни докази

во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, а должниците веднаш да го измират својот долг.

Од Ликвидационата комисија (488)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 220, страна 713 е запишано следното: Согласно со решението на Собранието на општината Куманово број 22216/1 од 1. XI. 1963 година Занаемчиската фотографска задруга „Фото задругар“, Куманово, е ставена под редовна ликвидација.

За членови на ликвидационата комисија со решението на Народниот одбор на општината Куманово број 7595/1 од 1. IV. 1963 година се назначени следните лица: Зико Зиковски, претседател, Киро Краљевски, Стојан Спасовски, Стојан Марковски, книговодител, и Велин Атанасов, службеник во Народната банка — Куманово.

За ликвидатор на задругата е назначен Краљевски Игњат Јован, шеф на сметководството при Молеро-фарбарската задруга „Доско Молер“, Куманово, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 7. IV. 1964 година.

На досегашните потписници на задругата и тоа: Миладиновски Трајков Мико, в. д. директор, и Живко Спасовски, заменик раководител, им престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 185/64. (503)

## РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 248, страна 697 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци број 01-9080 од 29. IX. 1962 година кон Градежното претпријатие „Кожух“ од Кавадарци се припојува Градежното претпријатие „Љубаш“ од Кавадарци.

Истовремено со горечитираното решение на Народниот одбор на општината Кавадарци е одобрено конституирањето на Градежното претпријатие „Кожух“ — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 667/62. (1464)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 12, страна 25 е запишано следното: Досегашните потписници на Земјоделскиот комбинат „Тиквеш“ од Кавадарци, и тоа: Александар Иванов Мишев, директор, Стојанов Јован, технички раководител, Василев Јане, секретар, Стефан Велков, комерцијалист, им престанува правото за потпишување.

За директор на комбинатот е назначен со решението на Народниот одбор на општината Кавадарци број 03-418 од 6. III. 1963 година Диме Галачев. Тој комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначените потписници.

ци: Јанаки Мицев, заменик главен директор, Петар Андов, финансов директор, Лазар Грозданов, комерцијален директор, Ангел Ванев, раководител на економската единица нови лозја и стариот регистриран потписник Доне Илиев, шеф на сметководството, сметано од 9. V. 1963 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 298/63. (685)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 667, страна 931, книга II е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 6145 од 4. V. 1963 година кон Слаткарското претпријатије „Ванила“ од Скопје се припојува Претпријатието за производство на буреќ „Вкус“ од Скопје.

Со припојувањето Претпријатието за производство на буреќ „Вкус“ од Скопје се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. бр. 108, страна 301, согласно со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје број 6145 од 4. V. 1963 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 325/63. (686)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 17. III. 1962 година под рег. бр. 7/61, книга II, е запишано следното: Трпе Михајловски, досегашен потписник и директор на Шумското производително претпријатије „Стогово“ од Дебар, е разрешен од должност. Се овластуваат лицата Андреевски Јанко, Кузмановски Иван и Стојановски Лазар да го потпишуваат претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 122/62. (779)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14. IV. 1962 година, рег. бр. 10/58-ИЦ, е запишано следното: Коча Нича, досегашен директор и потписник на Кино „Турист“ од Крушево, е разрешен од должност. Се овластува лицето Спиро Наумовски, досегашен директор, да го потпишува киното.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 164/62. (781)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7. IX. 1962 година, рег. бр. 3/59, книга II, е запишана под фирма: Продавница во село Кривогаштани на Филијалата „Жито Македонија“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на брашно, ориз, грав, мелнички производи и замена на жито за брашно.

Продавницата е основана од Претпријатието „Жито Македонија“ — Филијала од Прилеп, а основањето е одобрено од НО на општината Кривогаштани, со решението бр. 04-3239 од 30. VIII. 1962 година.

Раководител на продавницата е Камициоски Илија, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 360/62. (1241)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 676, страна 991 е запишано следното: Димитар Атанасовски, досегашен в. д. директор на Градежното занаетчиско и производно претпријатије „Пролетер“ од Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в. д. директор на претпријатието со решението на Народниот одбор на општината Кале, Скопје, бр. 11160 од 21. VIII. 1962 година е назначен Стојче Костадиновски. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Јанчевски Ѓорѓи Алексо, шеф на сметководството, сметано од 26. X. 1962 година, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 656/62. (1449)

## РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Прилеп бр. 4-5891 од 19. XII. 1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 379, рег. бр. 379, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Трајче Блажев Петрески, со седиште во Прилеп, ул. „Илинденска“ бр. 76. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче Блажев Петрески. (4)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Прилеп бр. 4-6090 од 19. XII. 1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 380, рег. бр. 380, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач Абдула Мамудов Адемоски, со седиште во Прилеп, ул. „Рампо Стојаноски“ бр. 4. Предмет на работењето на дуќанот е: сарачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдула Мамудов Адемоски. (5)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-13414/1 од 30. XII. 1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 572, рег. бр. 562, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Лазар Донеv, со седиште во Титов Велес, ул. „Илинденска“ бр. 1. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Донеv. (6)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Кратово бр. 05-3407/1 — 1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 112, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Стојан Малинов Димитров, со седиште во Кратово. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Малинов Димитров. (7)

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на општината Кратово бр. 05-2792/1 — 1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 111, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Љубе Дончов Тодосов, со седиште во Кратово. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубе Дончов Тодосов. (8)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Радовиш бр. 05-2146/1 од 28.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 55, книга 2, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Чојче Ебил Тејфик, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Чојче Ебил Тејфик.

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Битола бр. 3-16786 од 30.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 942, рег. бр. 167, книга V, занаетчискиот дуќан под фирма: Петар Ивановски, со седиште во Битола, ул. „Методи Патчев“ бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка на иглички и ситни украсни предмети.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Ивановски. (11)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани бр. 03-116 од 8.I.1964 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 283, рег. бр. 283/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Алит Шериф Мандек, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алит Шериф Мандек. (12)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Битола бр. 3-9624 од 30.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 941, рег. бр. 166, книга V, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Стеван Крстев Чукалевски, со седиште во Битола, ул. „Марко Крале“

бр. 21. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стеван Крстев Чукалевски. (13)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Битола бр. 3-8247 од 20.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 940, рег. бр. 165, книга V, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Ристо Филипов Јанковски, со седиште во Битола, ул. „Далматинска“ бр. 58. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристо Филипов Јанковски. (14)

На основа дозволата од Собранието на општината Тетово бр. 04-11689/1 од 23.VII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 544, рег. бр. 545, занаетчискиот дуќан под фирма: чевлар Михајло Д. Тевдовски, со седиште во Тетово, ул. „Мирче Ацев“ бр. 50. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на чевли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михајло Д. Тевдовски. (160)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Винаца бр. 0503-2683/1 од 27 јули 1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 121, ред. бр. 61, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Киро Стојанов Димитров, со седиште во Винаца. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Стојанов Димитров. (161)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Битола бр. 3-6100/1 од 31.VII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 932, рег. бр. 157, книга V, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Никола Лазаров Георгиевски, со седиште во Битола, ул. „15-ти мај“ бр. 3. Предмет на работењето на дуќанот е: налбатски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Лазаров Георгиевски. (162)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-8387/1 од 15.VIII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 563, рег. бр. 553, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Мирко Николов Димитриевски, со седиште во Титов Велес, ул. „Трајко Панов“ бр. 7. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мирко Николов Димитриевски. (163)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-8702/1 од 15.VIII.1963

година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 564, рег. бр. 554, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Љубомир Димков Ципунов, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 48. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Љубомир Димков Ципунов. (166)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Крушево бр. 06-28/10 од 15.VIII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Михајло Никола Петрески, со седиште во Крушево. Предмет на работењето на дуќанот е: молеро фарбарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михајло Никола Петрески. (224)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Крушево бр. 06-28/1? од 14.X.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Кемал Исеин Асаноски, со седиште во село Житоше. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кемал Исеин Асаноски. (225)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Кратово бр. 05-5208 од 1.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 110, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар Владо Иванов Кузманов, со седиште во Кратово. Предмет на работењето на дуќанот е: браваро-металопереработувачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владо Иванов Кузманов. (230)

На основа дозволата од Собранието на општината Титов Велес бр. 03-11878/1 од 30.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 570, рег. бр. 563, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Трајче Петрушев, со седиште во Титов Велес, ул. „Владимир Назор“ бр. 92. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче Петрушев. (1)

На основа дозволата од Собранието на општината Титов Велес бр. 03-13222/1 од 30.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 571, рег. бр. 561, занаетчискиот дуќан под фирма: чевлар Слободан Илиевски, со седиште во Титов Велес ул. „Димитар Влахов“ бр. 100. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и поправка на чевли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Слободан Илиевски. (2)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово на 23.XI.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 41, рег. бр. 701, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Томислав Александров Малиновски, со седиште во Берово, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка и женска облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Томислав Александров Малиновски. (207)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-11591/1 од 27.XI.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 569, рег. бр. 559, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Богдан Каров, со седиште во Титов Велес, ул. „Киро Рогужаров“ бр. 1. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Богдан Каров. (203)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-4550 од 8.XI.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 534, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Фаик Адема Алиџи, со седиште во село Врапчиште. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фаик Адема Алиџи. (209)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-7566 од 21.XI.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 55, рег. бр. 536, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Анкица (Мија) Салии, со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на женска облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Анкица (Мија) Салии. (210)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Битола бр. 3-10172 од 5.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 939, рег. бр. 164, книга V, занаетчискиот дуќан под фирма: Металодругерист „Везор“ Борисав Јосиф Крстик, со седиште во Битола, ул. „Рајко Жинзифов“ бр. 11. Предмет на работењето на дуќанот е: Металодругерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борисав Јосиф Крстик. (211)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-7666 од 3.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 538, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат Кемал Ибраими, со седиште во село



Чегране. Предмет на работењето на дуќанот е: налбатски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Кемал Ибраими. (213)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-3734/1 од 8.XI.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 533, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Сабри Османов Салии, со седиште во село Врапчишта. Предмет на работењето на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Сабри Османов Салии. (216)

На основа дозволата од Одделението за општа управа и внатрешни работи — Отсек за управни работи на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје бр. 04-13864 од 25.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 96, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Маир Б. Арслани, со седиште во Скопје, ул. „Железничка“ б.б. Предмет на работењето на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Маир Б. Арслани. (217)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-7890/1 од 3.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 538, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Али Јусуфи Алиџи, со седиште во село Чегране. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Али Јусуфи Алиџи. (218)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-6496 од 8.XI.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 532, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Шерафедин Амета Такаи Ислами, со седиште во Гостивар. Предмет на работењето на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шерафедин Амета Такаи Ислами. (219)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-9043/1 од 25.XI.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 568, рег. бр. 558 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Никола Мрков, со седиште во Титов Велес, ул. „Шефки Сали“ бр. 4. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Мрков. (201)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гости-

вар бр. 04-3655 од 10.X.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 64, рег. бр. 531, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Талат Шабани, со седиште во Гостивар, ул. „Никола Парапулов“ бр. 6. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Талат Шабани. (202)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-9438 од 27.XI.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 252, рег. бр. 252, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Електроинсталатерска работилница на Митре С. Милков, со седиште во Кавадарци, ул. „Цано Поп Ристов“ бр. 54. Предмет на работењето на дуќанот е: електроинсталатерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митре С. Милков. (203)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-8134 од 4.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 251, рег. бр. 251, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Душко Герасимов Јованов, со седиште во Кавадарци, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 9. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душко Герасимов Јованов. (204)

На основа дозволата од Отсекот за управни работи на Одделението за општа управа и внатрешни работи на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје бр. 04-10203 од 9.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 11, рег. бр. 95, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Бошко Д. Спасовски, со седиште во Скопје ул. „304“ бр. 29. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бошко Д. Спасовски. (205)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Битола бр. 3-7456 од 30.X.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 937, рег. бр. 162, книга V, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Драга Рампова Трајкоска, со седиште во Битола, ул. „Ордан Николов“ бр. 34. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на женска облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драга Рампова Трајкоска. (194)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Битола бр. 3-7108 од 30.X.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на

страна 935, рег. бр. 160, книга V, занаетчискиот дуќан под фирма: Опинчар Блаже Милев Чаши-товски, со седиште во Битола, ул. „Ж. Јовановиќ-Шпањац“ бр. 85. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на опинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блаже Милев Чашитовски. (195)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово на 2.XI.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 41, рег. бр. 700, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Методи Ефтимов Скендерски, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи Ефтимов Скендерски. (197)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Битола бр 3-7455/1 од 30.X.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 936, рег. бр. 161, книга V, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Стојче Дамјановски, со седиште во Битола, ул. „Гаврил Принцип“ бр. 9. Предмет на работењето на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојче Дамјановски. (193)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Општинското собрание на општината Идадија — Скопје бр. 04-9443 од 14.XI.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 5, книга III, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Бошко Л. Димитровски со седиште во Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 50. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бошко Л. Димитровски. (199)

На основа дозволата од Отсекот за управни работи на Одделението за општа управа на Собранието на општината Горче Петров бр. 5056/1 од 22.X.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, ред. бр. 43, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Градежен столар Фиданчо Иванов Тачев, со седиште во Горче Петров, ул. „1 мај“ бр. 5. Предмет на работењето на дуќанот е: градежно-столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фиданчо Иванов Тачев. (183)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Неготино бр. 04-2339/1 од 7.IX.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 141, рег. бр. 142, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар Васил Илов Костадинов, со седи-

ште во Неготино. Предмет на работењето а дуќанот е: грнчарски изработки и продажба.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Илов Костадинов. (190)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Неготино бр. 04-2619/1 од 12.X.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 143, рег. бр. 143, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Бојација Илија Љ. Митровиќ, со седиште во Неготино. Предмет на работењето на дуќанот е: бојадисување на волнени и памучни ткаенини и предива.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Илија Љ. Митровиќ. (191)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Неготино бр. 04-1634/1 од 6.IX.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 142, рег. бр. 142, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Блажо Панов Коцев, со седиште во Демир Капија. Предмет на работењето на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блажо Панов Коцев. (192)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Винаца бр. 0533-3313/1 од 18.IX. 1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 133, ред. бр. 67, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Стојан Ампов Атанасов, со седиште во Винаца. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Ампов Атанасов. (193)

На основа дозволата од Собранието на општината Тетово бр. 04-12351/1 од 8.VIII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 547, рег. бр. 548, занаетчискиот дуќан под фирма: Сарач Вели Велиу, со седиште во Тетово, ул. „Гоце Стојчески“ бр. 5. Предмет на работењето на дуќанот е: сарачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вели Велиу. (172)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04-5157/1 од 2. IX. 1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 64, рег. бр. 530, занаетчискиот дуќан под фирма: Лимаро браварска работилница на Нашиќ Абди Мучи, со седиште во Гостивар, ул. „Никола Парупов“ бр. 15. Предмет на работењето на дуќанот е: лимаро-браварски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нашиќ Абди Мучи. (173)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Гостивар бр. 04—5668 од 19.VIII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 64, рег. бр. 529, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Димитрија Марковски, со седиште во Гостивар, ул. „Васил Василевски“ бр. 11. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитрија Марковски. (174)

На основа дозволата од Собранието на општината Дебар бр. 03-5306/1 од 25.X.1962 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 356, рег. бр. 207, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Целадин Ариф Фејско, со седиште во Дебар, ул. „Братство единство“ бр. 46. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Целадин Ариф Фејско. (175)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината Дебар бр. 03-3344/1 од 5.XI.1962 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 356, рег. бр. 208, занаетчискиот дуќан под фирма: Чевлар Неби Ајредин Телкиу, со седиште во Дебар, ул. „Братство единство“ бр. 24. Предмет на работењето на дуќанот е: чевларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неби Ајредин Телкиу. (176)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-8253/1 од 20.VIII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 565, рег. бр. 555, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Јован Трајков Пренцов, со седиште во Титов Велес ул. „Карло Липних“ бр. 1. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јован Трајков Пренцов. (167)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство и комунални работи на Собранието на општината Берово е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 41, рег. бр. 699, книга П, занаетчискиот дуќан под фирма: Плетачка Јелица (Сивевска) Лапевска, со седиште во Берово. Предмет на работењето на дуќанот е: плетење на џемпери и чорапи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јелица (Сивевска) Лапевска. (168)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-9011/1 од 27.VIII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 566, рег. бр. 556, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Благој Алексов Аџи Ристов, со седиште во Титов Велес, ул. „Илинденска“ б. б. Предмет на рабо-

тењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Благој Алексов Аџи Ристов. (169)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Винаца бр. 0503-1273 од 15.IV.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 124, ред. бр. 63, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Ферчо Серафимов Лазаров, со седиште во село Винаца. Предмет на работењето на дуќанот е: фурниџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ферчо Серафимов Лазаров. (170)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Собранието на општината Винаца бр. 0503-2922 од 20.VIII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 131, ред. бр. 66, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Стојан Стаменков Лазаров, со седиште во Винаца. Предметот на работењето на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан Стаменков Лазаров. (171)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината Неготино бр. 04-1382 од 14.VI.1963 година, е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 139, рег. бр. 139 занаетчискиот дуќан под фирма: Сода — вода на Витомир Словиша Станоевиќ, со седиште во Неготино. Предмет на работењето на дуќанот е: продажба на сода — вода.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Витомир Словиша Станоевиќ. (127)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-4141/1 од 1.VII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 561, ред. бр. 551, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Камен Ангелов Камев, со седиште во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бр. 172. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на машка облека.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Камен Ангелов Камев. (140)

На основа дозволата од Собранието на општината Тетово бр. 04-10003/1 од 9.VII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 544, рег. бр. 543, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Цавид Адема Мустафи, со седиште во Тетово, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 43. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Цавид Адема Мустафи. (157)

На основа дозволата од Собранието на општината Тетово бр. 04-10438/1 од 13.VII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 546, рег. бр. 547, занаетчи-

скиот дуќан под фирма: Електроинсталатерска работилница „Електрон“ на Панче Сандрев Блажевски, со седиште во Тетово, ул. „ЈНА“ бр. 62. Предмет на работењето на дуќанот е: електроинсталатерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Панче Сандрев Блажевски. (158)

На основа дозволата од Собранието на општината Тетово бр. 04-8173/1 од 30.V.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 545, рег. бр. 546, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Абас А. Амитовиќ, со седиште во Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 51. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абас А. Амитовиќ. (159)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 04-4838/62 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 365, рег. бр. 365, книга П, занаетчискиот дуќан под фирма: Метлар Слободан Стеванов Башески, со седиште во село Варош, ул. „Ило Полутешка“ бр. 2. Предмет на работењето на дуќанот е: изработка и продажба на метли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Слободан Стеванов Башески. (173)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 03-3112/1 од 3.VII.1962 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилница на страна 551, рег. бр. 542, занаетчискиот дуќан под фирма: Семкар Зулчуфли Исмаилов Сулејманов, со седиште во Титов Велес, ул. „Благој Горев“. Предмет на работењето на дуќанот е: печење на леблебија, костени, семки и сл.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зулчуфли Исмаилов Сулејманов. (174)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Винаца бр. 05-2857/1 од 14 јуни 1962 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 161, ред. бр. 161, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Михаил Захаријев Страхилов, со седиште во Винаца, ул. „Илинденска“ бр. 53. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михаил Захаријев Страхилов. (175)

На основа дозволата од Одделението за стопанство и труд на Народниот одбор на општината Кочани бр. 03-2035/1 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 242, рег. бр. 242/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Крале Гигов Панов, со седиште во с. Кучичино. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крале Гигов Панов. (176)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Прилеп бр. 4-1723/63 од 1.IV.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 70, рег. бр. 70, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Методија Ристев Горѓиоски, со седиште во Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 79. Предмет на работењето на дуќанот е: волновлачарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Ристев Горѓиоски. (104)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Гостивар бр. 04-7322/1 од 16.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 65, рег. бр. 539, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер Низамедин Кемала Илџази, со седиште во село Вралчиште. Предмет на работењето на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Низамедин Кемала Илџази. (220)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе бр. 05-3264 од 2.X.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 33, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Бранко Ванев Златев, со седиште во Св. Николе, ул. „Ленинова“ бр. 10. Предмет на работењето на дуќанот е: фотографски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бранко Ванев Златев. (221)

На основа дозволата од Отсекот за стопанство и финансии на Собранието на општината Св. Николе бр. 05-3950 од 16.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 3, рег. бр. 34, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Ангел Јованов Насков, со седиште во Св. Николе, ул. „Ленинова“ бр. 21а. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ангел Јованов Насков. (222)

На основа дозволата од Собранието на општината Дебар бр. 03-160/1 од 19.XII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 358, рег. бр. 210, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар „Нов дом“ на Јајо А. Целадиновски, со седиште во Дебар ул. „Братство единство“ бр. 87. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јајо А. Целадиновски. (223)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-6066 од 20.VII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и рабо-

тилници на страна 248, рег бр. 248, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткарница „Турист“ на Душан Димов Коцев, со седиште во Кавадарци, ул. „Цано П. Ристов“ бр. 2. Предмет на работењето на дуќанот е: правење и продавање на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Димов Коцев. (177)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-7669 од 18.IX.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 250, рег. бр. 250, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Васил Мишев Заров, со седиште во Кавадарци, ул. „Киро Спанцов“ бр. 67. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Мишев Заров. (179)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Собранието на општината Кочани бр. 03-5912 од 21-VIII.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 281, рег. бр. 281/III, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Методи Јорданов Ангелов, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методи Јорданов Ангелов. (180)

На основа дозволата од Одделението за стопанство на Народниот одбор на општината Кавадарци бр. 03-7519 од 12.IX.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 249, рег. бр. 249, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Перо Н. Лазовски, со седиште во Кавадарци, ул. „Блажо Алексов“ бр. 96. Предмет на работењето на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Перо Н. Лазовски. (181)

На основа дозволата од Народниот одбор на општината Титов Велес бр. 10277 од 12.X.1963 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 567, рег. бр. 557, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Тодор Гошев Трајков, со седиште во Титов Велес, ул. „Сарајевска“ бр. 12. Предмет на работењето на дуќанот е: фурнијски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор Гошев Трајков. (182)

## МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните  
загубени документи:

### РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Работна книшка бр. 505/54 на име Трајан А. Мартиновски, с. Дељадровце, Скопје. (1)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5248 на име Јованка Петкова Трајковска, с. Кокре, Битолско. (2)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5565 на име Малинка Данчова Стојческа, с. Подино, Битолско. (3)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5564 на име Дончо Трајчо Стојчески, с. Подино, Битолско. (4)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 5566 на име Доста Данчова Стојческа, с. Подино, Битолско. (5)

Работна книшка рег. бр. 4728, серија бр. 0149132 на име Петре Петрески, ул. „Цр. Стени“ бр. 11, Прилеп. (6)

Здравствена легитимација бр. 564 на име Пера Вангел Георгиевска, ул. „Партизанска“ бр. 41, Крушево. (7)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Зоран Спасиќ, с. Врзак, Кумановско. (8)

Здравствена легитимација на име Никола С. Боромочев, ул. „4“ бр. 3, Кавадарци. (9)

Здравствена легитимација бр. 2829/60 на име Саније Рамадани, с. Камењане, Тетовско. (10)

Свидетелство бр. 203 на име Хајредин Мурати, ул. „Преспанска“ бр. 32, Тетово. (11)

Здравствена легитимација бр. 48939 на име Славка Манојлоска, с. Церово, Гостивар. (12)

Здравствена легитимација бр. 1569 на име Стојко Анденов, Штип. (13)

Возачка дозвола бр. 216, издадена од СВР — Штип на име Александар П. Миладинов, ул. „Герал Темпо“ бр. 177, Св. Николе. (14)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 6079 на име Топо Јакимов Мисаев, с. Древено, Кочани. (15)

Здравствена легитимација бр. 16300 на име Блага Ангелова Василова, с. Злетово, Кочани. (16)

Здравствена легитимација бр. 5780 на име Тодора Кирилиева, ул. „Ленинова“ бр. 7, Радовиш. (17)

Ученичка книшка за завршено VII одделение на име Томислав С. Горѓиевски, с. Драчево, Скопско. (18)

Ученичка книшка за завршено VII одделение на име Киро Д. Китановски, с. Д. Лисиче, Скопско. (19)

Здравствена легитимација на име Даринка П. Горѓиева, с. Маџари, Скопско. (20)

Здравствена легитимација на име Борис Петрушевски, с. Драчево, Скопско. (21)

Здравствена легитимација бр. 21701 на име Методи Левев, с. Шлегово, Кратово. (22)

Работна книшка бр. 24592 на име Јана Мицаноска, ул. „Д. Влахов“ бр. 49, Битола. (23)

Воена книшка на име Бошко А. Додевски, с. Герман, Кр. Паланка. (24)

Здравствена легитимација бр. 375027 на име Иван Бебекоски, с. Вевчани, Охридско. (25)

Здравствена легитимација бр. 5457 на име Донка Лазарова, с. Прејца, Гевгелија. (26)

Свидетелство бр. 82/26, издадено од Основното училиште „Ристо Шуклев“, с. Негорци на име Ристо М. Марков, с. Негорци, Гевгелија. (27)

Здравствена легитимација на име Трајче Петров, ул. „Охридска“ бр. 6, Титов Велес. (28)

Здравствена легитимација бр. 23418 на име Кираца Штерјова, с. Балталија, Штипско. (29)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Славе Ангелов Ивановски, с. Полето, Делчево. (30)

Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Киро Максимовски, с. Злетово, Кочани. (31)

Здравствена легитимација бр. 446, издадена од КЗСО — Филијала — Пробиштип на име Славко Т. Николов, с. Трипатанди, Кочани. (32)

Здравствена легитимација бр. 288, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Митко А. Велинов, с. Д. Подлог, Кочани. (33)

Дозвола за носење оружје рег. бр. 336, издадена од СВР — Охрид на име Ферат Ејредина Усеини, с. Делогожда, Охридско. (34)

# КОНКУРСИ

На основа чл. 244 и 245 од Законот за јавните службеници („Сл. лист на ФНРЈ“ бр. 53/57) и чл. 10 од Правилникот за спроведување на конкурсите за пополнување на местата на наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите воспитни установи („Сл. весник на НРМ“ бр. 16/58), Советот за просвета и култура на Собранието на општината Градско

р а с п и ш у в а

## К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетите работни места за наставно-воспитниот персонал во училиштата на подрачјето на општината Градско за учебната 1964/65 година, и тоа:

### I. Осумгодишно основно училиште „Даме Груев“ — Градско:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| — наставник по македонски јазик     | 1 |
| — наставник по српскохрватски јазик | 1 |
| — наставник по француски јазик      | 1 |
| — наставник по историја и општество | 1 |
| — наставници по математика и физика | 2 |
| — наставник по хемија и биологија   | 1 |
| — наставник по ликовно воспитување  | 1 |
| — наставник по музичко воспитување  | 1 |

### II. Подрачна паралелка, с. Влчицак:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| — учители за одделенска настава | 2 |
|---------------------------------|---|

### III. Осумгодишно основно училиште „Пере Тошев“ — Росоман:

|  |   |
|--|---|
| — наставник по српскохрватски јазик    | 1 |
| — наставник по биологија и хемија      | 1 |
| — наставник по француски и руски јазик | 1 |
| — наставник по историја и географија   | 1 |

### IV. Осумгодишно основно училиште „Лазо Филипов“ — Сирково:

|   |   |
|---|---|
| — наставник по македонски и срп. хрв. јазик | 1 |
| — наставник по математика и физика          | 1 |
| — наставник по историја и географија        | 1 |
| — наставник по хемија и биологија           | 1 |
| — наставник по француски јазик              | 1 |
| — учители за одделенска настава             | 3 |

### V. Осумгодишно основно училиште „Борис Терзиџиќ“ — Д. Чичево:

|  |   |
|--|---|
| — наставник по математика и физика                           | 1 |
| — наставник по француски јазик                               | 1 |
| — наставник по историја и географија                         | 1 |
| — наставник по физичко, ликовно и општо-техничко воспитување | 1 |

### VI. Подрачна паралелка с. Водоврати:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| — учител за одделенска настава | 1 |
|--------------------------------|---|

У С Л О В И:

1. За наставниците завршена ВПШ по соодветната група.

2. За одделенска настава завршена учителска школа и положен стручен испит.

Во сите училишта на подрачјето на општината Градско обезбеден е бесплатен стан и огрев.

Во подрачната паралелка во с. Водоврати обезбеден е посебен додаток за тешки услови на животот и работата во износ до 4.000 дин.

Пријавување на конкурс:

Пријавите за конкурсот со сите потребни документи од чл. 31 од Законот за јавните службеници и оценувачките листови за последните две години, кандидатите треба да ги достават до училишниот одбор на училиштето во кое конкурираат, најдоцна до 20 јуни 1964 година.

Молбите некомплетирани со потребни документи нема да се земаат во предвид. (508)

Комисијата за службеничките работи при Собранието на општината Старо Нагоричане, на основа член 21 од Законот за јавните службеници

р а с п и ш у в а

## К О Н К У Р С

за работните места:

1. Шеф на Отсекот за стопанство;
2. Референт за земјоделие;
3. Референт за план и анализа.

У с л о в и:

Под точка прва да има завршено земјоделски факултет и две години практика, или средно земјоделско училиште со пет години практика во струката и положен стручен испит.

На конкурсот можат да се пријават и лица кои имаат завршено економски факултет и две години практика во струката или средно економско училиште со пет години практика и положен стручен испит.

Под точка втора да има завршено средно земјоделско училиште со три години практика во струката и положен стручен испит.

Под точка трета да има завршено средно економско училиште со три години практика во струката и положен стручен испит.

Основната плата според Законот за јавните службеници, а полагајна плата според Одлуката за полагајните плати на Собранието на општината Старо Нагоричане.

Молбите со краток опис на досегашната работа, како и документите по чл. 31 од ЗЈС се доставуваат до Собранието на општината Старо Нагоричане.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (490)

### КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ВОЈНАТА ПОШТА 5573-16 — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

## К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетото работно место:

Лекар специјалист — оториноларинголог во Војната пошта 2678 — Скопје

Услови: Потребна школска спрема и положен специјалистички испит од оториноларингологија.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а положајна плата и армиски додаток според посебните прописи што важат за цивилните лица на служба во ЈНА.

Молбата таксирана со 50 динари државна такса, општа и стручна биографија и свидетелство за стручната спрема, се доставуваат до Војната пошта 5573-16 — Скопје „За Конкурсна комисија“.

Останатите документи предвидени по член 31 од Законот за јавните службеници се поднесуваат по соопштувањето за прием на служба.

Конкурсот е отворен до пополнување на работното место. (505)

### КОМИСИЈАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА

распишува

#### К О Н К У Р С

за пополнување на наставничките места — професори или предавачи за следните предмети:

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. македонски јазик со литература  | 2 |
| 2. српско-хрватски јазик           | 1 |
| 3. руски јазик                     | 1 |
| 4. историја                        | 1 |
| 5. географија                      | 1 |
| 6. математика                      | 2 |
| 7. физика                          | 1 |
| 8. биологија                       | 2 |
| 9. хемија                          | 1 |
| 10. психологија                    | 1 |
| 11. методика за одделенска настава | 1 |

Право на конкурирање имаат лицата што ги исполнуваат условите согласно член 174 од Законот за високото школство во НРМ.

Молбите со потребните документи согласно член 31 од Законот за јавните службеници ќе се испраќаат до Заводот за школство на Битолска околија — за Комисијата за организација на Педагошката академија.

Конкурсот трае 30 дена, сметајќи од денот на објавувањето. (493)

### ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗГРАДИ НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СРМ

распишува

#### К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. технички директор;
2. правен советник;
3. началник на одделение за новоградба;
4. началник на одделение за одржување и адаптации и
5. референт по документација

Услови:

За работното место под 1 — да има завршено технички факултет и стручни работи од областа на градежништвото со најмалку 5 години работна практика на истоврсни работи;

За работното место под 2 — да има завршено правен факултет, положен стручен испит и 5 години практика;

За работното место под 3 — да има завршено технички факултет — градежен или архитектонски отсек, положен стручен испит и да има работено на сложени — аналитичко студиозни работи од областа на градежништвото најмалку 5 години;

За работното место под 4 — да има завршено технички факултет — архитектонски отсек, положен стручен испит и да работел на сложени стручни работи од областа на градежништвото најмалку 5 години;

За работното место под 5 — да има завршено технички факултет — архитектонски отсек и стручен испит, со најмалку 3 години практика на истоврсни работи од областа на градежништвото.

Конкурсот трае до пополнување на работните места.

Молбите таксирани со 50 динари таксена марка и куса биографија да се доставуваат до Дирекцијата за згради на Извршниот совет на СРМ — Отсек за општи работи.

За поблиски сведенија кандидатите можат да се обратат до Дирекцијата за згради на Извршниот совет, лично или на телефон 24-81. (492)

Комисијата за засновување и раскинување на работните односи при Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје

распишува

#### К О Н К У Р С

за пополнување на работните места:

1. Еден физичар за работа во Отсекот за јонизантни зрачења
2. Еден лекар за работа во Одделението за социјална медицина

УСЛОВИ: под 1) — завршен природно-математички факултет,

под 2) — лекар со завршен обавезен лекарски стаж.

Настап на работа веднаш.

Личен доход според Правилникот за распределба на личниот доход на Заводот.

Молбите со опис на досегашното работење и документи по чл. 31 од ЗЈС се доставуваат до Управата на Заводот во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот.

Во колку местата останат непополнети во определениот рок конкурсот останува отворен до нивното пополнување. (489)

### КОМИСИЈАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА

распишува

#### К О Н К У Р С

за пополнување на следните места:

1. Секретар
2. Домаќин

За местото секретар на Школата кандидатите треба да имаат завршено правен факултет со најмалку 3 години практика.

За местото домаќин кандидатите треба да имаат средно економско училиште или непотполно средно образование со најмалку 3 години практика.

Молбите со потребните документи во согласност со член 31 од Законот за јавните службеници се испраќаат до Заводот за школство на Битолска околина — Комисија за организација на Педагошката академија.

Конкурсот трае 30 дена сметајќи од денот на објавувањето. (506)

На основа чл. 244 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/62 год.) и Правилникот за пополнување на упразнетите работни места за наставниот и воспитниот персонал во училиштата и другите установи („Службен весник на НРМ“ бр. 16/58), Советот за просвета, култура и физичка култура на Собранието на Штипска околина — Штип

р а с п и ш у в а

### К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетите работни места во Околинскиот завод за школство — Штип:

- |  |   |
|--|---|
| 1) Просветен советник по математика и физика     | 1 |
| 2) Просветен советник по биологија               | 1 |
| 3) Просветен советник по француски јазик         | 1 |
| 4) Просветен советник за училиштата од II степен | 1 |

#### У С Л О В И:

1) Кандидатите под точка: 1, 2 и 3 треба да имаат завршено соодветна група на филозофскиот или природно-математичкиот факултет.

2) Кандидатот под точ. 4 треба да има завршено филозофски или природно-математички факултет. Првенство за ова работно место имаат кандидатите од филозофски факултет — педагошка група.

3) Кандидатите под точка: 1, 2, 3 и 4 треба да имаат прослужено најмалку пет (5) години во просветна струка.

Со пријавата за конкурсот треба да се достават уште и следните документи:

- 1) документ за завршен факултет;
- 2) уверение за работен стаж;
- 3) оценувачки листови за последните две години.

Краен рок за поднесување на пријавите е 31 мај 1964 година.

Документите да се доставуваат до Советот за просвета, култура и физичка култура на Собранието на Штипска околина — Штип. (509)

## ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ НА СР МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

р а с п и ш у в а

### К О Н К У Р С

за пополнување на работните места:

Еден кустос за период 1919 до 1941 год.

Еден кустос за период Социјалистичка изградба

Услови: Завршен филозофски факултет група историја со 5 години практика во областа на историската наука и познавање на странски јазик.

Конкурсот останува отворен до пополнувањето на работните места.

Молба и документи според чл. 31 од ЗЈС како и куса биографија во која ќе влезе и описот на досегашната работа, да се достават до Секретаријатот на Музејот. (507)

## СОВЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ДОМ — ПРИЛЕП

р а с п и ш у в а

### К О Н К У Р С

за работното место — шеф на сметководството

Услови:

— висока школска спрема — економски факултет и две години книговодствена практика;

— виша економска школа и четири години книговодствена практика од кои три на раководно книговодствено работно место.

Личен доход по Правилникот за распределба на личен доход на здравствените и другите работници на Здравствениот дом — Прилеп.

Стапување на работа веднаш.

Конкурсот трае до пополнување на слободно-то работно место. (510)

### СОДРЖИНА

|  | Страна |
|--|--------|
| 82. Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции наменети за изградба на комунални објекти | 273    |
| 83. Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд наменети за кредитирање на нестопански инвестиции     | 273    |
| 84. Одлука за изменување на Одлуката за определување намената, условите и начинот под кои ќе се даваат кредити од Републичкиот инвестиционен фонд                    | 273    |
| 85. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство   | 274    |
| 86. Решение за назначување директор на Педагошката академија во Битола   | 274    |
| 87. Решение за разрешување и назначување управник на Болницата за душевно болни во Демир Хисар   | 274    |
| 88. Наредба за изменување Наредбата за одредување рибеловни води за стопански риблов   | 274    |
| 89. Наредба за изменување на Наредбата за одредување ловостој на одредени видови риби и ракски   | 274    |